

На 10 октомври, по враќањето од Охрид, гостите од СССР заминаа од Скопје за Дубровник пак во придружба на проф. Гиго Милески и студентот Коста Јанко-оглу. Таму им беше одржано предавање за постанокот и развојот на градот Дубровник и ги разгледаа Музејот на социјалистичка револуција, Етнографскиот музеј, потоа Уметничката галерија и Лапидариумот. Освен тоа, гос-

тите беа во посета и на Истори-скиот институт.

Од Дубровник групата замина за Белград на 13. X. 1973 година. Во главниот град на Југославија останаа до 17 октомври и притоа беа примени од проректорот на Универзитетот во Белград и ги разгледаа културните установи и културно-историските споменици во градот.

Т. Т.

ВТОР ЈУГОСЛОВЕНСКИ СИМПОЗИУМ ЗА НАСТАВАТА ПО ИСТОРИЈА

На 6. X. 1973 година во Будва, како составен дел на VI конгрес на историчарите на Југославија, се одржа Вториот југословенски симпозиум посветен на наставата по историја.

Во рамките на темата: „Наставните програми по историја од гледиштето на нивната научна, идејна и педагошка заснованост“ беа поднесени шест реферати и тоа од: Марија Павлиќ — „Научните, идејните и дидактичко-методските аспекти на програмата по историја и модерните учебници“; Вукашин Радоњиќ и Миомир Дашиќ — „Застапеноста на историјата на нашите народи и народности во републичките програми“; Воислав Кушевски, „Некои проблеми на националните и југословенските содржини во наставните програми по историја“; Милутин Перовиќ и Миодраг Драгутиновиќ, „Современата историја во наставните програми за основните училишта и гимназиите“; Хрвоје Магковиќ — „Заедничките содржини во наставните програми по историја во средните училишта во СР Хрват-

ска и од Лазар Ракиќ — „Историјата на народностите во наставните програми по историја во Војводина“.

На овој мошне користен собир на југословенските историчари, поднесените реферати изнесоа на показ не мал број проблеми, сврзани со концепциите и содржините на наставата по историја изразени во соодветните програми. Впрочем од Извештајот кој што Наставната секција му го поднесе на Конгресот за овој симпозиум — разбираме дека по општата оценка на дискутантите и од впечатокот на организаторот, рефератите беа квалитетни и претставуваат сериозен прилог кон темата на симпозиумот.

Како сведоштво на реченото, ги поместуваме на ова место Заклучоците што беа донесени на симпозиумот:

1. Да се продолжи со катаго-дишното одржување на југословенските симпозиуми за наставата по историја. Идниот симпозиум ќе се организира во Социјалистичка Република Македонија во почето-

кот на септември 1974 година. Се моли управата на Друштвото на историчарите на Македонија во заедница со Извршниот одбор на Сојузот на историчарите на Југославија да ги изврши неопходните подготовки за овој собир. Темата на симпозиумот ќе биде:

а) „Учебниците по историја од гледиштето на нивната научна, идејна и педагошка заснованост“ и

б) „Искусствата во одгледувањето на духот на заедништвото на народите и народностите на СФРЈ во наставата по историја“.

2. Рефератите од Вториот симпозиум за наставата по историја да се објават во списанието „Настава по историја“. Се задолжува уредникот на списанието овој заklучок што побрзо да го реализира.

3. Во иднина, при изработката на наставните програми по историја да се обезбеди соработка на компетентните стручни фактори од сите републики и покраини. Мора да се посвети посебно внимание во нашите наставни програми порамномерно да биде застапена историјата на сите југословенски народи и народности. Ова секако, не ја негира, туку ја претпоставува потребата од посебни содржини од историјата на народите и народностите од дотичната република и покраина. Како прв чекор за постојана соработка се предлага формирање на постојана комисија за наставата по историја при Извршниот одбор на Сојузот на историчарите на Југославија. Комисијата би ја сочинувале советниците за наставата по историја на републиките и покраините и членот на Извршниот одбор на Сојузот на историчарите на Југославија задолжен за настава-

та. Од своите редови комисијата би избирала претседател, составите би ги одржувала по потреба, а најмалку еднаш годишно.

4. Преку интеркатедарската конференција да се осигури поцелосна соработка во изработувањето на наставните програми по историја на факултетите и обезбеди оспособување на наставниците да можат да ги реализираат новите пропрамски содржини, коишто не ги изучавале на факултетите (историја на народностите, современата историја и тн.).

5. Во сите наставни програми по историја да се посвети поголемо внимание одошто до сега, на

— содржините од Народноослободителната војна и Револуцијата на народите на Југославија; и

— на новите општествено-политички движења во светот и кај нас (повоена историја).

6. Преку интеркатедарската конференција да се преземат мерки за подобрување на методското образование на наставниците по историја и да се воведат предметот методика на наставата по историја на сите факултети каде овој предмет сè уште не е застапен.

7. Согласно новите политички движења и уставните промени во нашата земја да се внесат во наставните програми по историја и клучните содржини од историјата на народностите на СФРЈ.

8. При изработката на наставните програми по историја да се обезбеди поцврста и посистематска соработка на научниците, испитувачите, наставниците и општествено-политичките работници.

9. Во интерес на поуспешната реализација на наставните програми да се обезбеди посистемат-

ско стручно, идеолошко и методско усовршување на наставниците по историја и во тој поглед да се обезбеди соработка на: стручните и педагошките служби на републиките и покраините, на политичките организации, издавачките претпријатија и на средствата за масовна комуникација.

10. Да се преиспитаат причините за заостанувањето во изра-

ботката на историјата на народите на Југославија (III—IV том) и да се побара поддршка на сите одговорни политички фактори за успешно завршување на ова дело.

11. На сите факултети каде постојат оддели за историја (катедри) да се воведат катедра за повоената современа историја.

В. К.

VI КОНГРЕС НА ИСТОРИЧАРИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА

одржан во Будва од 7 до 10 октомври 1973 година

(Кратка информација)

Шестиот конгрес на историчарите на Југославија се одржа од 7 до 10 октомври 1973 година во Будва (летувалиштето Бечики). Основната тема на овој конгрес беше „ОДНОСОТ НА СЕЛОТО И ГРАДОТ НИЗ ИСТОРИЈАТА“.

Како што се практикуваше и на изминатите конгреси, така и на VI конгрес имаше претконгресни научно-стручни собири што се одржаа на 6 октомври. На тој ден се одржа Вториот југословенски симпозиум за наставата по историја со насловна тема: „НАСТАВНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ИСТОРИЈА ОД АСПЕКТ НА НИВНАТА НАУЧНА, ИДЕЈНА И ПЕДАГОШКА ЗАСНОВАНОСТ“.

Во рамките на оваа тема беа поднесени шест реферати од познати југословенски педагози и методичари. На овој претконгресен научно-стручен симпозиум учествуваа голем број наставници од средните и од осумгодишните училишта од сите републики и покраини на СФРЈ.

Овој претконгресен ден беше искористен и за одржување на Втората интеркатедарска конференција на филозофските факултети — оддели за историја. Главна тема на оваа конференција беше: „РЕФОРМАТА НА НАСТАВАТА ПО ИСТОРИЈА“. На оваа конференција присуствуваа претставници на сите катедри по историја, како и наставници што го предаваат предметот економска историја. Со конференцијата раководеше работно претседателство од 3 члена. Сите претставници на катедрите по историја ја запознаа Конференцијата со наставната структура на групите за историја, со режимот на студиите, со успехот на студентите и со материјалните и просторните услови за студирање. Од овие извештаи можеше да се констатира дека има различни и неизедначености како во режимот на студиите (слободен или ограничен упис, студирање „година за година“, односно без такви ограничувања, обавезни дипломски испити или без нив; стручни испити за наставници или